

"ПАДНА" ДАНОКОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Првата одлука која на својата седница ја донесе Владата е за намалување на Данокот за додадена вредност од 18 на 5 отсто за земјоделските репроматеријали.

"Тоа се ставките - семенски материјал за производство на земјоделски растенија, ѓубрива, средства за заштита на растенијата, фолии од пластична маса, полимери од етилен за употреба во земјоделството и земјоделска механизација", објасни премиерот Груевски.

Одлуката на Владата доаѓа по



состанокот меѓу Груевски и новиот претставник на ММФ во земјава, Берт ван Селм. Неофицијално, монетарците дале амин за таквата операција, но за промените во економската политика кои ги планира новата Влада официјално ќе се зборува за време на посетата на шефот на мисијата од Вашингтон, Марк Грифиц, кој треба да допатува на почетокот на септември.

Оваа владина одлука треба да добие зелено светло од Собранието во текот на септември, а ќе стапи на сила на 1 октомври.

I N F O I N F O I N F O

САД ЈА ПОДДРЖУВА НОВАТА ВЛАДА



Покрај честитките упатени кон новата Влада, САД ѝ ветија и поддршка.

"Ќе ја поддржиме работата на Владата во унапредувањето на економскиот просперитет, зајакнувањето на правната држава, целосното имплементирање на охридскиот Рамковен договор и продолжувањето со другите реформи за натамошен прогрес на Република Македонија кон целосна интеграција во евроатлантските институции. Владата на САД со задоволство ќе продолжи да ги зацврстува веќе блиските врски со РМ", беше истакнато во соопштението.

ОЛЕСНЕТ ВИЗЕН РЕЖИМ КОН УНГАРИЈА

Македонските државјани од 1 септември ќе можат да минуваат низ Унгарија без визи ако веќе имаат извадено виза од типот Б, Ц и Д или дозвола за престој од некоја од шенген-земјите, од некоја членка на ЕУ или со дозвола за престој од Швајцарија и од Лихтенштајн. Пропатувањето не смее да трае повеќе од пет дена, а исклучок од овие правила се грчките, италијанските и словенечките визи, затоа што патот од Македонија кон Унгарија не минува низ овие земји.



БОЖЈА НЕВЕСТА

Борис Трајанов и "Синтезис", два најголеми извозни музички брэнда, промовираа спот за заедничката песна "Божја невеста". Спотот го режираа Дејан Пројковски и Горан Наумовски, а е сниман во Младинскиот културен центар во Скопје, во продукција на "Баги комуникации" и "Авард ентертејнмент".

"Главното прашање беше како да се направи спот на текст кој е многу апстрактен, па решивме да користиме знаци и симболи од нашето културно наследство, знаци кои се дел од колективната меморија. Затоа спотот е фрагментарен", вели режисерот Пројковски.

Автор на текстот на "Божја невеста" е Владо Јаневски, а песната прв пат е изведена минатата година во декември на концертот на "Синтезис" по повод 10 години од нивното постоење. "Божја невеста" ќе биде на албумот кој "Синтезис" го планираат за следното лето.

БОШКОСКИ ОСТАНУВА ВО ПРИТВОР

Љубе Бошкоски останува во притвор на Хашкиот трибунал. Апелациониот дел на Судскиот совет ја одби жалбата на ексминистерот за внатрешни работи против решението да остане во притвор во Шевенинген. Во одлуката македонскиот министер да не се брани од слобода е наведено дека



адвокатката Едина Решидовиќ задоцнила со поднесувањето жалба. Советот заклучил дека и жалбата да била навреме поднесена во неа немало нови докази за Трибуналот да го смени ставот и да го ослободи Бошкоски.

Образложението на Трибуналот е дека обвинетиот може да влијае врз сведоците, но и се плаши дека Бошкоски може да не се појави на судењето. Се напонува дека тој е близок со новата власт во Македонија, која би можела да го заштити.

СТАВ НА НОВОИМЕНУВАНИОТ ШЕФ НА УНМИК

Според новоименуваниот шеф на УНМИК, Јоахим Рикер, исклучена е можноста за поделба на Косово и тој потсети дека во врска со идниот статус на Косово, Контакт групата изнела дека не може да има враќање на статусот пред 1999 година, не може да се случи припојување кон други држави и не може да има поделба на Косово.

"Одлуката на крајот ќе ја донесе Советот за безбедност на Обединетите нации. Но, секој кој ќе ги погледне ставовите на меѓународната заедница, може да предвиди каква ќе биде содржината на статусното решение. Јас нема да спекулирам за независноста",

истакнал Рикер.

Во врска со состојбата на српското малцинство и дали таа е толку лоша како што тврди Белград, Рикер одговори дека за ова прашање Белград ја има одлучувачката одлука.

"Наш впечаток е дека Белград ги спречува косовските Срби политички и стопански да се интегрираат во Косово. Некои од проблемите настанале поради таа интеграциска блокада. Не порекнуваме дека постојат проблеми со слободата на движењето, но најважно е косовските Срби да учествуваат во институциите, во политичкиот и во стопанскиот живот на Косово", додаде новиот шеф на УНМИК.

ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ "МАЈКА ТЕРЕЗА"

На роденденот на хуманистката и нобеловка Гонца Бојаџиу-Мајка Тереза во Собранието им беше врачена државната награда "Мајка Тереза" на приориус д-р Коте Тасевски и на писателот Христо Крстевски. Тасевски ја доби наградата за особено значајни достигнувања во областа на хуманоста и човечката солидарност, а Крстевски за придонесот за разбирање меѓу народите и припадниците на различни култури и вери.


I N F O

I N F O

I N F O

ФОРМУЛА ЗА БИЛАТЕРАЛНА КОМУНИКАЦИЈА

Никола Димитров, специјален пратеник на Република Македонија за разликите околу името истакна дека предметот на разговорите со Грција околу името на нашата земја не имплицира резултат дека ние разговараме за меѓународна употреба на нашето име, туку само за билатерална употреба меѓу двете земји. Нема друга земја во меѓународната заедница која има проблеми со нашето уставно име, и затоа е логично дека за да се надмине разликата со земјата која ни приговара на нашето име и идентитет, би требало да се најде една формула за билатералната комуникација со таа земја.



13. ИЗДАНИЕ НА "ОХРИД ФЕСТИВАЛ ОХРИДСКИ ТРУБАДУРИ"

Хрватската пејачка Јозефина со нумерата "На порталу судбине", победи на 13. издание на интернационалниот фестивал "Охрид фест-Охридски трубадури", кој се одржа на сцената во Долни Сарај и освои Гран-при во вредност од 3.000 евра. Зад неа ги остави македонските претставници Даскал и Сања, кои ја исполнија композицијата "Дежа ву", и Елена Петреска, која со песната "Галебе" триумфираше на поп-вечерта.

Влез во финалето на интернационалната вечер обезбедија 11 наградени од поп-вечерта, која се одржа во петокот и четири нумери кои ги одбра Уметничкиот совет. Уметничкиот совет на фестивалот одлучи главните награди да им ги додели на гостите од странство, па така првата награда им припадна на дуетот Вања и Милич Вукашиновиќ, поранешниот тапанар на "Бјело дугме" од Србија, второто место го освои кипарскиот претставник Мариос Тофи, а со третата награда си замина Александра Бучевац од Србија. Наградата за најдобар дебитант отиде во рацете на Марија Јовановска, која имаше забележителен настап со песната "Љубовта свони".

МОБИМАК ВО Т-МОБИЛЕ

Британската група "Пет шоп бојс" со концерт на плоштадот "Македонија" ќе го означи ребрендирањето на мобилниот оператор Мобимак во Т-Мобиле Македонија.

"Мобимак како најдобар мобилен оператор го направи најдобриот избор со британската група за настанот на 7 септември", истакна Миле Бошњаковски, директор за корпоративна комуникација во Мобимак.

Мобимак, како што додаде главниот оперативен директор Мајкл Лоренс, работи со полна пара на ребрендирањето,

а концертот на "Пет шоп бојс", како што истакна Барт Вајермарс, главен маркетинг директор, е само почеток на интересни настани кои ќе следуваат до крајот на годината.

Исто така, во тек се работите околу поставувањето на новите промотивни ознаки на Т-Мобиле во дилерските продавници во Скопје и низ државата. Во Скопје се брендираани речиси сите дилерски продавници, а се предвидува до крајот на планираниот рок сите да бидат завршени. На територијата на Македонија, вкупно 23 салони на Мобимак целосно ќе се реновираат, со што ќе личат на светските Т-Мобиле салони.